

Blu-ray Disc™/ ДВД Систем на ДОМАШНО КИНО

Упатство за работа

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не монтирајте ја направата во затворен простор, како што е полица за книги или вграден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Врз апаратот не ставајте извори на отворен оган, на пример свеќи.

За да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, не изложувајте го овој апарат на капење или прскање и не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз апаратот.

Не ги изложувајте батериите или апаратот со инсталирани батерии на прекумерна топлина како што се сонцето, огнот или слично.

За да спречите повреда, овој апарат мора да е безбедно поврзан со подот/сидот, соодветно на упатствата за монтирање.

Само за употреба во затворени простории.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3R NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射。
注意 打開時有3類可視及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。

Oваа направа е класифikuвана како CLASS 3R LASER производ. Koга ќе се отстрани заштитното kuќиште се емитува видлива и невидлива радијација, затоа избегнете директно изложување на очите.

Oвој знак е лоциран на kuќиштето коешто го заштитува ласерот во заградениот простор.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品
第1類雷射產品

Oваа направа е класифikuвана како производ CLASS 1 LASER.

Oвој знак е лоциран на надворешна страна одзад.

Плочката со името е лоцирана на надворешна страна одоздола.



Фрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо

во Европската унија и во други европски земји со засебни собирајни системи)

Oвој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

Контактирајте со канцеларијата на локалната месна заедница, службата за собирање домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ за подетални информации околу рециклирањето на овој производ.



Pb

Фрлање на потрошени батерии (применливо во Европската унија и во други европски земји со засебни собирајни системи)

Oвој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал. За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстранат батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерии.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Производителот на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Овластениот претставник за ЕМС и безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.

Мерки за претпазливост

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата ЕМС.

За изворите за напојување со ел. енергија

- Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.
- Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен АС штекер. Ако забележите абнормалности во делот, веднаш исклучете го главниот приклучок од АС штекерот.

За гледање 3D видео слики

Некои луѓе може да искушат неудобност (како што е напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат 3D видео слики. Sony препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат 3D видео слики. Должината и фреквенцијата на потребните паузи ќе варираат од едно лице до друго. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате 3D видео слики сè додека неудобноста не заврши. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Исто така треба да го прегледате (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој производ или Blu-ray Disc содржината репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет страница (<http://esupport.sony.com/>) за најновите информации. Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што е педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат 3D видео слики.

Возрасните треба да ги надгледуваат децата за да обезбедат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

Заштита од копирање

- Имајте ги во предвид напредните системи за заштита на содржината што се користат за дискови Blu-ray и медиуми за ДВД. Овие системи, наречени AACС (Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Систем за кодирање содржина), може да содржат ограничувања за репродукцијата, аналогниот излез и други слични одлики. Работата на овој производ и поставените ограничувања

може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACС може да ги прифати или смени своите правила за ограничување по времето на купување.

- Известување за Cinavia Овој производ користи технологија на Cinavia за да се ограничи употребата на неовластени копии на комерцијални филмови и видеа, како и на нивните музички нумери. Ќе се прикаже порака, а репродукцијата или копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие забранета употреба на неовластена копија. Повеќе информации за технологијата на Cinavia има кај Информативниот центар за потрошувачи на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. Испратете дописна картичка со својата поштенска адреса за да побарате дополнителни информации за Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Авторски права и заштитени знаци

- Овој систем е опремен со Dolby® Digital и со DTS® Digital Surround System.

* Произведено со дозвола од Dolby Laboratories. Dolby и двојниот-D симбол се заштитени знаци на Dolby Laboratories.

** Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS-HD, симболот

и DTS-HD со симболот се регистрирани заштитени знаци на DTS, Inc.

Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc.

Сите права се задржани.

- Овој систем вклучува High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологија. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.
- „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ се заштитени знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „Blu-ray Disc“ е заштитен знак.
- Логоата на „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.
- „Blu-ray 3D“ и логото на „Blu-ray 3D“ се заштитени знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.
- „AVCHD“ и логото на „AVCHD“ се заштитени знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.
- „XMB“ и „cross media bar“ се заштитени знаци на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
- „PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.
- Технологијата за препознавање музика и видео и сродни податоци ја обезбедува Gracenote®. Gracenote е индустриски стандард во технологијата за препознавање музика и за испорака на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата www.gracenote.com. ЦД, ДВД, Blu-ray Disc и соодветни податоци

поврзани со музика или видео од Gracenote, Inc., авторско право ©2000-до денес Gracenote. Софтверот на Gracenote, авторско право на © 2000-до денес Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote важат за овој производ и услуга. Видете ја веб-страницата на Gracenote каде е даден нецелосниот список со применливи патенти на Gracenote. Логото и логотипот на Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Gracenote во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and Wi-Fi Alliance® се регистрирани заштитени знаци на Wi-Fi Alliance.
- WPA™, WPA2™ and Wi-Fi Protected Setup™ се заштитени знаци на Wi-Fi Alliance.
- „PhotoTV HD“ и логото на „PhotoTV HD“ се заштитени знаци на Sony Corporation.
- Технологијата за аудио-кодифирање во 3 слоја и патентите за MPEG се според лиценца на Fraunhofer IIS и Thomson.
- Овој производ вклучува сопствена технологија според лиценцата на Verance Corporation што е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот и е заштитена со авторско право и деловна тајна за одредени аспекти на таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на Verance Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance Corporation.

Сите права ги задржува Verance. Повратното инженерство или расклопувањето се забранети.

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch се заштитени знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.



- Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod или iPhone, соодветно, и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Забележете дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на безжичната изведба.
- Windows Media е или регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ содржи технологија којашто е предмет на определени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Употребата или дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ без соодветните лиценци на Microsoft се забранети. Сопствениците на содржината ја користат технологијата за пристап до содржина на Microsoft® PlayReady™ за да ја заштитат својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ја и содржината со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за

да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржина може да имаат потреба Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи PlayReady-заштитената содржина. Отповикувањето не треба да влијае врз незаштитена содржина или врз содржината заштитена со други технологии за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да го надградите PlayReady за да пристапите кон нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да можете да пристапите кон содржината за која треба надградба.

- DLNA[®], логото за DLNA и DLNA CERTIFIED™ се заштитени знаци, услужни знаци или сертифицирани знаци на Digital Living Network Alliance.
- Прелистувач на Opera[®] од Opera Software ASA. Авторско право 1995-2010 Opera Software ASA. Сите права се задржани.



- Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците™ и® не се посочени во овој документ.

Информации за Лиценцата за крајниот корисник

**Лиценцата за крајниот
корисник на Gracenote[®]**

Оваа апликација или уред содржат софтвер на Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтверот на Gracenote („софтвер на Gracenote“) ? овозможува на оваа апликација да врши идентификација на диск и/или датотека и да се здобива со информации поврзани со музиката, вклучително информации за името, изведувачот, нумерата и насловот („податоци на Gracenote“) од сервери преку интернет или од вградени бази со податоци (свкупно „сервери на Gracenote“) и да врши други функции. Може да ги користите податоците на Gracenote само во согласност со наменетите функции за крајниот корисник на оваа апликација или уред.

Се сложувате дека ќе ги користите податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote само за лична, некомерцијална употреба. Не сложувате дека нема да ги доделувате, копирате, пренесувате или предавате софтверот на Gracenote или кој било податок на Gracenote на трети лица. **СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА.**

Се сложувате дека вашата неексклузивна лиценца за употреба на податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и на серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги прекршите овие ограничувања. Ако се прекине лиценцата, се сложувате дека ќе престанете да ги користите сите податоци на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote. Gracenote ги задржува

сите права за податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и за серверите на Gracenote, вклучително и сите сопственички права. Во никој случај Gracenote нема да биде одговорен за какви било исплати во ваше име за кои било информации што ќе ги доставите. Се сложувате дека Gracenote, Inc. може да ги спроведе своите права во лично име согласно овој Договор против вас директно.

Услугата на Gracenote користи единствен идентификатор за да ги следи прашањата за статистички цели. Целта на случајно доделениот нумерички идентификатор е да ? се дозволи на услугата на Gracenote да ги брои прашањата без да знае за вас. За повеќе информации, погледнете ја веб-страницата за политиката на приватност на Gracenote во однос на услугата на Gracenote.

Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote се во лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не прима репрезентации или гаранции, изречно или имплицирано, во однос на прецизноста на кој било податок на Gracenote од серверите на Gracenote. Gracenote го задржува правото да брише податоци од серверите на Gracenote или да ги менува категориите за податоците за секоја причина што Gracenote ќе ја смета за задоволителна. Нема никаква гаранција дека софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote се без грешки и дека функционалноста на софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote ќе биде непрекинато. Gracenote не е обврзан да ви обезбедува нови подобрени или дополнителни видови на податоци или категории што Gracenote ќе ги обезбедува во иднина и слободно може да ги прекине своите услуги во секое време.

GRACENOTE GI OTФРЛА СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.

© Gracenote, Inc. 2009

За ова упатство за работа

- Упатствата во ова Упатство за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Може да ги користите и контролите на уредот ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Во ова упатство, „диск“ се користи како општа референца за BD, DVD, Super Audio CD или CD освен ако не е поинаку посочено во текстот или во сликите.
- Упатствата во овој прирачник се за BDV-EF420 и BDV-EF220. BDV-EF420 е моделот што се користи како пример. Секоја разлика во работата е јасно истакната во текстот, на пример, „само за BDV-EF420“.
- Некои илустрации се претставени како концепциски цртежи и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Единиците прикажани на ТВ екранот може да варираат во зависност од областа.
- Стандардната поставка е подвлечена.

Содржина

За ова упатство за работа.....	6
Распакување.....	8
Индекс за делови и контроли.....	10

Почеток

Чекор 1: Поставување на системот.....	14
--	-----------

Чекор 2: Поврзување на системот.....	14
---	-----------

Поврзување на звучниците.....	14
-------------------------------	----

Поврзување на телевизорот.....	15
--------------------------------	----

Поврзување на другите компоненти (Set-top box, итн.).....	16
---	----

Поврзување на антената (воздушна).....	17
--	----

Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување.....	17
--	-----------

Чекор 4: Изведување на Лесно поставување.....	19
--	-----------

Чекор 5: Избор на изворот.....	20
---------------------------------------	-----------

Чекор 6: Уживање во звукот во опкружување.....	21
---	-----------

Репродукција

Репродукција на диск.....	22
---------------------------	----

Репродукција од USB-уред.....	23
-------------------------------	----

Уживање со iPod/iPhone.....	23
-----------------------------	----

Репродукција преку мрежа.....	25
-------------------------------	----

Достапни опции.....	28
---------------------	----

Прилагодување на звукот

Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал.....	31
--	----

Уживање на сложен преносен звук.....	31
--------------------------------------	----

Пребарувач на станици

Слушање на радиото.....	32
-------------------------	----

Употреба на Системот на радио-податоци (RDS).....	33
---	----

Други операции

Употреба на функцијата Контрола на HDMI за „BRAVIA“ Sync.....	34
---	----

Поставување за звучниците.....	34
--------------------------------	----

Употреба на тајмерот за спиење.....	36
-------------------------------------	----

Деактивирање на копчињата на уредот.....	36
--	----

Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач.....	36
--	----

Промена на осветленоста на приказот на предниот панел.....	37
--	----

Штедење струја во режим на мирување.....	37
--	----

Пребарување на интернет-страници.....	37
---------------------------------------	----

Поставки и прилагодувања

Користење на приказот за поставки.....	40
--	----

[Network Update] (Мрежно ажурирање).....	40
--	----

[Screen Settings] (Поставки на екранот).....	41
--	----

[Audio Settings] (Аудио поставки).....	42
--	----

[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД).....	43
---	----

[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола).....	43
--	----

[Music Settings] (Поставки за музика).....	44
--	----

[System Settings] (Системски поставки).....	44
---	----

[Network Settings] (Мрежни поставки).....	45
---	----

[Easy Setup] (Лесно поставување).....	46
---------------------------------------	----

[Resetting] (Ресетирање).....	46
-------------------------------	----

Дополнителни информации

Мерки за претпазливост.....	47
-----------------------------	----

Забелешки за дисковите.....	48
-----------------------------	----

Решавање проблеми.....	49
------------------------	----

Дискови кои се репродуцираат.....	53
-----------------------------------	----

Типови датотеки кои се репродуцираат.....	54
---	----

Поддржани аудио формати.....	55
------------------------------	----

Спецификации.....	56
-------------------	----


Листа за код на јазик.....	58
----------------------------	----

Индекс.....	59
-------------	----


Распакување

BDV-EF420

- Предни звучници (2)



- Сабвуфер (1)




- Капацы за долната страна на звучниците (2)




- Основи (2)



- Долни делови за предните звучници (2)



- Шrafoви (8)




- Жичена FM-антена (воздушна) (1)



или




- Далечински управувач (далечинско) (1)



- Батерии R6 (големина AA) (2)



- База за iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)



- УСБ-кабел (1)




- Видео кабел (1)




- Водич за брзо поставување
- Водич за поставување на звучниците
- Референтен водич

BDV-EF220

- Предни звучници (2)



- Сабвуфер (1)




- Подлоги (2)



- Жичена FM-антена (воздушна) (1)



- Далечински управувач (далечинско) (1)



- Батерии R6 (големина AA) (2)



- Видео кабел (1)




- Водич за брзо поставување
- Водич за поставување на звучниците
- Референтен водич

Индекс за делови и контроли

За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.


Преден панел



- 1** **I/⏻ (вклучено/во мирување)**
Го вклучува уредот или го поставува во режим за мирување.
- 2** **Носач на диск (страница 22)**
- 3** **Копчиња за управување со репродукцијата**
 - ▲ (отворање/затворање)
 - ▶ (репродукција)
 - (застанување)
 - VOL +/-
 - ⏮/⏭ (претходно/следно)
 - FUNCTION (страница 20)Го избира изворот на репродукција.
- 4** **↔ (USB) порта (страница 23)**
Отворете го капакот ставајќи го ноктот во отворот.
- 5** **📶 (далечински сензор)**
- 6** **Приказ на предниот панел**


Приказ на предниот панел

За индикаторите на приказот на предниот панел




- 1** Засветува кога се активира повторна репродукција.
- 2** Засветува кога се прима стерео-звук. (Само радио)
- 3** Засветува кога системот репродуцира преку функцијата PARTY STREAMING.
- 4** Засветува кога е исклучен звукот.
- 5** Засветува кога приклучокот за HDMI (OUT) е правилно поврзан со соодветниот уред за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) со влез за HDMI или DVI (Digital Visual Interface).
- 6** Го прикажува статусот на системот, како што е радиофреквенција, мтн. Кога ќе притиснете DISPLAY, се прикажуваат информација за постојаниот тек/статусот на декодирање ако функцијата е поставена на „TV“. Информацијата за постојаниот тек/статусот за декодирање може да не се прикажат во зависност од текот или ставката што се декодира.

Заден панел



- 1** SPEAKERS приклучоци (страница 14)
- 2** TV (DIGITAL IN OPTICAL) приклучок (страница 15)
- 3** VIDEO OUT приклучок (страница 15)
- 4** HDMI (OUT) приклучок (страница 15)
- 5** LAN (100) терминал (страница 17)
- 6** AUDIO (AUDIO IN L/R) приклучоци (страница 16)
- 7** ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) приклучок (страница 17)

Далечински управувач



Копчињата за бројот 5, AUDIO, ◀ + и ▶ имаат опишлива точка. Користете ја опишливата точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.

- **TV** : За управување со телевизорот (За детали, видете „Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач“ (страница 36).)

1 **▲ (отворање/затворање)**

SPEAKERS TV↔AUDIO

Избира дали звукот од телевизорот ќе се емитува од звучниците на системот или од звучниците на телевизорот. Оваа функција работи само кога ќе поставите [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 44).

TV I/ (вклучено/во мирување) (страница 36) **TV**

Го вклучува телевизорот или го поставува во режим за мирување.

I/ (вклучено/во мирување) (страници 19, 32)

Го вклучува системот или го поставува во режим за мирување.

2 **Копчиња со броеви (страници 32, 36)**

Се внесува број на наслов/поглавје, број на претходно меморирана станица, итн.

AUDIO (страница 31)

Го избира форматот за аудио/песната.

SUBTITLE

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќејазични преводи на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.

3 **Копчиња во боја (црвена/зелена/ жолта/сина)**

Копчиња со скратен пристап за избор на ставки во некои менија на БД (може да се користи и за интерактивни операции на Јава што ги има на БД).

4 **TOP MENU**

Го отвора или затвора главното мени на БД или ДВД.

POP UP/MENU

Го отвора или затвора појавното менито на БД-РОМ или менито на ДВД.

OPTIONS (страници 21, 28, 37)

Го прикажува менито со опции на ТВ-екранот или на приказот на предниот панел. (Локацијата се разликува според избраната функција.)

RETURN

Се враќа на претходниот екран.

←/↑/↓/→

Го поместува истакнувањето на прикажаната ставка.

⊕ (внесување)

Ја внесува избраната ставка.

5 **SOUND MODE +/- (страница 21)**

Го избира режимот за звук.

HOME (страници 19, 32, 34, 37, 40)

Влегува или излегува од почетното мени на системот.

3D

Ја конвертира содржината од 2Д во симулирана содржина во 3Д кога е поврзан компатибилен уред за 3Д.

SEN

Пристапува до мрежната услуга на „Sony Entertainment Network™“.

6 Копчиња за управување со репродукцијата

Погледнете „Репродукција“ (страница 22).

◀◀/▶▶ (претходно/следно)

Прескокнува до претходните/следните поглавје, песна или датотека.

◀◀/▶▶ (брзо/бавно/замрзнат кадар)

Брзо премотување назад/напред на дискот за време на репродукцијата.

Секојпат кога ќе го притиснете копчето, брзината на барање се менува.

Се активира забавена репродукција кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза. Репродуцира по еден кадар едновремено кога ќе се притисне во режим на пауза.

Забелешка

- Забавеното премотување назад и репродукција на еден кадар со премотување назад не се достапни за дисковите Blu-ray со 3Д.

▶ (репродукција)

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжува со репродукцијата).

Активира репродукција со еден допир (страница 34) кога системот е вклучен и поставен на функцијата „BD/DVD“.

|| (пауза)

Ја паузира или повторно ја започнува репродукцијата.

■ (застанување)

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжува од местото на прекин). Местото на прекинување на наслов/песна е последното место кое што сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.

Копчиња за управување со радиото

Погледнете „Пребарувач на станици“ (страница 32).

PRESET +/-

TUNING +/-

7 ☒ (без глас)

Привремено го исклучува звукот.

◀ (јачина на звукот) +/- (страница 32)

Ја прилагодува јачината на звукот.

TV ◀ (јачина на звук) +/- TV

Ја прилагодува јачината на звукот за телевизорот.

TV ↻ (ТВ-влез) TV

Го префрлува изворот за влез на телевизорот меѓу ТВ и други влезни извори.

8 DISPLAY (страници 22, 25, 37)

Ги прикажува информациите за репродукција и за прелистување на вебот на ТВ-скранот.

Ги прикажува претходно меморираната радиостаница, фреквенцијата, итн. на приказот на предниот панел.

9 DIMMER

Ја поставува осветленоста на приказот на предниот панел на едно од 2 нивоа.

SLEEP (страница 36)

Го поставува тајмерот за спиење.

FUNCTION (страници 20, 32)

Го избира изворот на репродукција.

ANGLE


Се префрлува на други агли за гледање кога се снимени повеќе агли на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.

Почеток

Чекор 1: Поставување на системот

Како да го поставите системот

Поставете го системот според сликата подолу.



- Ⓐ Преден звучник (Л (одлево))
- Ⓑ Преден звучник (Д (оддесно))
- Ⓒ Субвуфер
- Ⓓ Уред

Може да уживате во звукот во опкружување со звучниците поставени пред позицијата за слушање бидејќи овој систем е опремен со технологијата S-Force PRO Front Surround*.

* S-Force PRO Front Surround 3D репродуцира убедливо чувство за растојание и простор што резултира во вистинско искуство за звукот без да има потреба од вистински звучници.

Забелешка

- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучниците прикачени на звучниците на посебно обработен под (со восок, со масло, полиран, итн.) бидејќи може да предизвикате дамки или обезбојување.
- Не потпирајте се и не закачувајте ништо на звучникот бидејќи може да падне.

Совет

- Може да ги поставите звучниците на сид. Погледнете во дадениот „Наводи за монтирање на звучниците“.

Чекор 2: Поврзување на системот

Не поврзувајте го кабелот за наизменична струја (ел. енергија) од уредот во сиден штекер (за ел. енергија) сè додека не ги направите сите други поврзувања. Освртете се на дадените „Наводи за монтирање на звучниците“ за составување на звучниците. (само за BDV-EF420)


Забелешка

- Кога ќе поврзете друга компонента со контрола на звук, намалете го звукот на другите компоненти до ниво каде што звукот нема да биде изобличен.

Поврзување на звучниците


Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на уредот.

При поврзување со единицата, вметнете ја спојката да кликне.




Поврзување на телевизорот

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на телевизорот.



Видео поврзувања

A  HDMI	Кабел за HDMI ¹⁾ (не се доставува) 	Висок квалитет  HDMI IN (ARC) ²⁾ или HDMI IN	HD
B  VIDEO OUT	Видео-кабел (се доставува само со BDV-EF220 ³⁾) 	Стандарден квалитет  INPUT VIDEO	SD









¹⁾ Кабел за HDMI со голема брзина

²⁾ Ако приклучокот за HDMI IN на ТВ е компатибилен со функцијата ARC (Audio Return Channel), врската со кабел за HDMI може да испраќа и дигитален аудио сигнал од телевизорот. За поставување на функцијата Audio Return Channel, видете [Audio Return Channel (Канал за враќање аудио)] (страница 44).

³⁾ Доставениот видео кабел е за поврзување на базата за iPod/iPhone. (само за BDV-EF420)


Аудио поврзувања

Ако не го поврзете системот со приклучок за HDMI на телевизорот што е компатибилен со функцијата за ARC, направете соодветно поврзување за да го слушате звукот од телевизорот преку звучниците на системот.



C  DIGITAL IN OPTICAL TV	Дигитален оптички кабел (не се доставува) 	Висок квалитет  DIGITAL OUT OPTICAL	
D  AUDIO IN L R	Аудио кабел (не се доставува) 	Стандарден квалитет  L AUDIO OUTPUT R	

Поврзување на другите компоненти (Set-top box, итн.)

Поврзете го системот така што видео сигналите од системот и другата компонента ќе се испраќаат до телевизорот, а аудио сигналите од компонентата ќе се испраќаат до системот како што следи.



Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на приклучокот на компонентата.





Забелешка

- Ако изберете некое од поврзувањата дадени погоре, поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) под [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 44).
- Може да уживате во звукот од компонентата со избор на функцијата „AUDIO“ за поврзувањето **B**.

Поврзување на антената (воздушна)

Заден панел на уредот



Жичена FM-антена (воздушна)
(се доставува)

Забелешка

- Проверете дали целосно сте ја издолжиле жичената FM-антена (воздушна).
- По поврзување на жичената FM-антена (воздушна), држете ја колку што е хоризонтално колку што е можно повеќе.

Совет


- Ако имате слаб FM-прием, употребете коаксијален кабел од 75-ohm (не се доставува) за да го поврзете уредот со надворешна FM-антена (воздушна).

Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување

Совет

- Поставете [Easy Network Settings] (Лесни поставки за мрежата) за да го поврзете системот во мрежата. За детали, видете „Чекор 4: Изведување на Лесно поставување“ (страница 19).

Изберете го методот според средината на LAN (локална мрежа).



① Поставки за жичено поврзување

Употребете LAN-кабел за да се поврзете со терминал за LAN (100) на уредот.

Совет

- Се препорачува заштитен кабел за меѓуврска (LAN-кабел), прав или вкрстен.

② Безжични поставки преку USB

Употребете безжичен LAN преку адаптер за безжичен LAN преку УСБ (само за Sony UWA-BR100*).

Адаптерот за безжичниот LAN преку УСБ не е достапен во некои региони/земји.

* Од ноември, 2011.

Исклучете го уредот пред да го поврзете продолжниот кабел или да го вметнете адаптерот за безжичниот LAN преку УСБ. Откако ќе го вметнете адаптерот за безжичен LAN преку УСБ за базата и ќе го поврзете продолжниот кабел за портата ← (USB), вклучете го повторно уредот.

Пред да се направат мрежните поставки

Кога рутерот за безжичен LAN (пристапната точка) е компатибилен со Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS), може лесно да ги поставите мрежните поставки со копчето за WPS.

Ако не можете, проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

- Името на мрежата (SSID*) што ја идентифукава мрежата**.
- Ако безбедноста е поставена на безжичната мрежа, безбедносниот клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)**.

* SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентифукава дадена безжична мрежа.

** Треба да ги проверите поставките за рутерот за безжичниот LAN за да ги дознаете информациите за SSID и за безбедносниот клуч. За детали:

– посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- погледнете во упатството за работа што се доставува со рутерот за безжичен LAN.
- обратете се кај производителот на рутерот за безжичен LAN

За безбедноста на безжичен LAN

Бидејќи комуницирањето преку безжичната LAN функција е воспоставено со радио бранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување. За заштитување на безжичната комуникација, овој систем поддржува различни безбедносни функции. Осигурете се дека правилно ќе ги конфигурирате безбедносните поставки соодветно на вашата мрежна средина.

■ Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

■ WEP

WEP применува безбедност за комуникациите за да спречи надворешни лица да ги пресретнат комуникациите или да навлезат во безжичната мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија којашто овозможува постари уреди што не поддржуваат TKIP/AES да се поврзе.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена како реакција на недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е безбедносна технологија која користи напреден безбедносен метод поинаков од WEP и TKIP.

AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.


Чекор 4: Изведување на Лесно поставување

Пред изведување на чекор 4


Проверете дали сите поврзувања се безбедни и потоа поврзете кабел за напојување со наизменична струја (ел. енергија).

Следете ги чекорите подолу за да ги направите основните прилагодувања и мрежните поставки за системот. Прикажаните ставки варираат во зависност од моделот за земјата.


- 1 Внесете две батерии R6 (големина AA) (се доставуваат) со спојување на краевите ⊕ и ⊖ на батериите со знаците во преградата.**



- 2 Вклучете го телевизорот.**
- 3 Притиснете I/⏻.**
- 4 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот.**
 Ќе се појави приказот за лесно поставување за избор на јазикот што ќе се прикажува на екранот.



- 5 Направете ги [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки). Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и ⊕.**



Во зависност од методот на поврзување (страница 15), изведете ја следната поставка.

- Поврзување на HDMI кабел: Следете ги упатствата што се прикажани на ТВ екранот.
- Поврзување на видео кабел: Изберете [16:9] или [4:3] за да може сликата правилно да се прикаже.


- 6 По комплетирање на [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки), направете [Easy Network Settings] (Лесни поставки за мрежата). Притиснете ←/↑/↓/→ за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) и потоа притиснете ⊕.**

Се појавува приказот за лесните мрежни поставки.

- 7 Следете ги упатствата на екранот за да ги направите мрежните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и ⊕.**

Ако системот не може да се поврзе со мрежата, видете „Мрежна врска“ (страница 52) или „[Wireless LAN Connection] (Безжична врска)“ (страница 52).

За повикување на приказот за лесните првични поставки/лесните мрежни поставки.

- 1 Притиснете HOME.**
Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.
- 2 Притиснете ←/→ за да изберете  [Setup] (Поставки).**

- 3** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Easy Setup] (Лесно поставување), потоа притиснете \oplus .
- 4** Притиснете \uparrow/\downarrow за да ја изберете поставката, потоа притиснете \oplus .
- [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки).
 - [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

Се појавува приказот за лесните првични поставки/лесните мрежни поставки.

Чекор 5: Избор на изворот

Може да го изберете изворот за репродукција.

Постојано притискајте FUNCTION сè додека не се појави саканата функција на приказот на предниот панел.

Кога ќе притиснете FUNCTION еднаш, тековната функција се појавува на приказот на предниот панел и потоа, секојпат кога ќе притиснете FUNCTION, функцијата се менува како што следува.

„BD/DVD“ → „USB“ → „FM“ → „TV“ → „AUDIO“ → „BD/DVD“ → ...

Функција	Извор
„BD/DVD“	Диск или мрежен уред што ќе се репродуцира преку системот
„USB“	УСБ-уред или iPod/iPhone што е поврзан со порта за USB (USB) (страница 10)
„FM“	FM-радио (страница 32)
„TV“	Компонента (ТВ, итн.) којашто е поврзана со приклучок за TV (DIGITAL IN OPTICAL) на задниот панел или со ТВ компатибилен со функцијата Audio Return Channel што е поврзан со приклучок за HDMI (OUT) на задниот панел (страница 15)
„AUDIO“	Компонента којашто е поврзана со приклучоците AUDIO (AUDIO IN L/R) на задниот панел (страница 16)

Совет

Некои функции може да се менуваат преку ТВ-екранот со притискање на FUNCTION, \uparrow/\downarrow и \oplus .

Чекор 6: Уживање во звукот во опкружување

По завршување на претходните чекори и по вклучување на репродукцијата, може лесно да уживате во претходно меморираните режими за звук што се создадени за разни видови на извори за звук. Тие го доведуваат возбудиливот и моќен звук на киното во вашиот дом.

Избор на режимот за звук

Постојано притискајте **SOUND MODE** за време на репродукцијата сè додека саканиот режим не се појави на приказот на предниот панел или на ТВ-екранот.

Може да ги изберете следните ставки. Текстот во загради ([--]) се појавува на ТВ-екранот, а текстот во наводници („--“) се појавува на приказот на предниот панел.

Звук во опкружување	Ефект
[Auto] (Автоматски): („AUTO“)	Системот избира [Movie] (Филм) или [Music] (Музика) автоматски за да произведе звучен ефект во зависност од дискот или протокот на звук. <ul style="list-style-type: none"> • 2-канален извор: Излези Дво-каналниот звук е како што е. • Повеќеканален извор: Симулира звук во опкружување 7.1 или 5.1 со два предни звучника и сабвуфер.
[Movie] (Филм) („MOVIE“)	Системот обезбедува оптимален звук за гледање филмови.
[Music] (Музика) („MUSIC“)	Системот обезбедува оптимален звук за слушање музика.
[Audio Enhancer] (Подобрување на звукот) („ENHANCER“)	Системот ги оптимизира 2-каналните извори со подобрување на звукот што се губи со компресирање на аудиото.
[Sports] (Спорт) („SPORTS“)	Системот обезбедува оптимален звук за гледање спортски настани.

Звук во опкружување	Ефект
[2ch Stereo] (Двоканално стерео) („2CH ST.“)	Системот го емитува звукот од предните звучници и сабвуферот без оглед на форматот на звукот или бројот на каналите.
[Demo Sound] (Демо звук) („DEMO SND“)	Системот обезбедува звук што е пријатен за увото, соодветно за презентации и сл.

За да изберете режим за звук од мениото за опции


- 1 Притиснете **OPTIONS** и **↑/↓** за да изберете [Sound Mode] (Режим за звук), потоа притиснете **+**.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да го изберете режимот за звук, потоа притиснете **+**.


Забелешка





- Режимот за звук може да се избере само кога [Sound Effect] (Ефект на звук) е поставено на [Sound Mode On] (Вклучен режим за звук) (страница 43). Кога [Sound Effect] (Режим за звук) е поставено на што било друго што не е [Sound Mode On] (Вклучен режим за звук), поставката за режим за звук не може да се примени.

Репродукција на диск

За дискови што се репродуцираат, видете „Дискови кои се репродуцираат“ (страница 53).

- 1** Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот.
- 2** Притиснете  и ставете го дискот на носачот за диск.




- 3** Притиснете  за да го затворите носачот на дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете  во категоријата  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија) и притиснете .

Уживање во BONUSVIEW/ BD-LIVE

Некои БД-РОМ-ови со „логото BD-LIVE“ имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.

* 

- 1** Поврзете го USB-уредот во портата  (USB) (страница 10).
За локално складирање, користете 1 GB или поголема меморија на USB.

2

Подгответе за BD-LIVE (само BD-LIVE).



- Поврзете го системот со мрежа (страница 17).
- Поставете [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет) на [Allow] (Дозволи) (страница 43).

3

Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/ BD-LIVE.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа на дискот.

Совет

- За да избришете податоци во USB меморијата, изберете [Erase BD Data] (Избриши BD податоци)  [Video] (Видео) и притиснете . Сите податоци складирани во папката buda ќе бидат избришани.

Уживање на Blu-ray 3D

Можете да уживате во Blu-ray 3D дисковите со 3D лого*.



1

Подгответе се за репродукција на Blu-ray 3D диск.

- Поврзете го системот со 3Д-компатибилен телевизор преку кабел за HDMI со голема брзина (не се доставува).
- Поставете ги [3D Output Setting] (Поставка за 3Д-излез) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на ТВ-екранот за 3Д) кај [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 41).

2

Вметнете Blu-ray 3D диск.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со дискот.

Совет


- Исто така, погледнете во упатството за работа на 3Д-компатибилен телевизор.

Прикажување на информациите за репродукцијата

Може да ги проверите информациите за репродукција, итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаната информација се разликува во зависност од видот на дискот и статусот на системот.

Пример: кога репродукцирате BD-ROM



- 1 Излезна резолуција/видео фреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избраната аудио поставка
- 4 Достапни функции (⏮️ агол, ⏸️ аудио, ⏭️ превод)
- 5 Информација за репродуктирање
Прикажува режим на репродуктирање, статусна лента на репродуктирање, тип на диск, видео кодек, брзина на пренос на податоци, тип на повторување, изминато време, вкупно време на репродуктирање
- 6 Број на глава
- 7 Тековно избраниот агол

Репродукција од USB-уред

Може да репродукцирате датотеки со видео/музика/фотографии од поврзаниот USB-уред.

Видете „Типови датотеки кои се репродуктираат“ (страница 54) за видовите датотеки што може да се репродуктираат.

1 Поврзете го USB-уредот во портата ⚡ (USB) (страница 10).

Погледнете во упатството за работа на USB-уредот пред поврзување.

2 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

3 Притиснете ⬅️/➡️ за да изберете [Video] (Видео), [J] (Музика) или [Photo] (Фотографија).

4 Притиснете ⬆️/⬆️ за да изберете [USB device] (USB-уред), потоа притиснете (+).

Забелешка

- Не отстранувајте го USB-уредот за време на операцијата. За да избегнете оштетување на податоците или дефект на USB-уредот, исклучете го системот пред да го поврзете или отстраните USB-уредот.

Уживање со iPod/iPhone

(само за BDV-EF420)

Може да уживате во музика/видео/фотографии и да ја полните батеријата на iPod/iPhone преку системот.

Компатибилни модели со iPod/iPhone


Ажурирајте го iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите со системот.

Произведено за iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod nano 6th generation, iPod nano 5th generation (video camera), iPod nano 4th generation (video), iPod nano 3rd generation (video), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

За да уживате во iPod/iPhone преку системот

1 Поврзете ја базата за iPod/iPhone во портата (USB) (страница 10), потоа поставете го iPod/iPhone на базата за iPod/iPhone.

Кога репродуцирате датотека со видео/фотографија, поврзете го приклучокот за видео излез на базата за iPod/iPhone со приклучокот за видео влез од телевизорот со видео кабел пред да го ставите iPod/iPhone во базата за iPod/iPhone.



2 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

3 Притиснете ←/→ за да изберете [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија).

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [iPod], потоа притиснете ⊕.

■ Ако избравте [Video] (Видео) или [Music] (Музика) во чекор 3

На ТВ-екранот се наведуваат датотеките со видео/музика. Одете на следниот чекор.

■ Ако избравте [Photo] (Фотографија) во чекор 3

На ТВ екранот се појавува [Please change the TV input to the video input...] (Сменете го ТВ-влезот на видео влезот...). Сменете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на ТВ-екранот. Потоа, започнете го приказот со слајдови со директно ракување преку iPod/iPhone.

5 Притиснете ←/↑/↓/→ и ⊕ за избор на датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.

Звукот од iPod/iPhone се репродуцира преку системот.

Кога репродуцирате датотека со видео, сменете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на ТВ-екранот. Може да ракувате со iPod/iPhone користејќи ги копчињата што се дадени на далечинскиот управувач. За деталите за управување со iPod/iPhone, прочитајте ги и упатствата за работа на iPod/iPhone.

Забелешка

- За да смените системска поставка, како што е поставката за режимот за звук додека гледате слики од iPod/iPhone на телевизорот, изберете го влезот на телевизорот за овој систем пред да ракувате со системот.
- iPod/iPhone се полни кога е поврзан со системот додека е вклучен системот.
- Sony не прифаќа одговорност во случај податоците снимени на iPod/iPhone да се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој уред.
- Не отстранувајте го iPod/iPhone за време на работата. За да избегнете оштетување на податоците на iPod/iPhone, исклучете го системот кога го поврзувате или отстранувате iPod/iPhone.
- Функцијата за контрола на аудиото на системот не работи додека репродуцирате датотеки со видео/фотографии преку iPod/iPhone.
- Системот може да препознае до 5000 датотеки (вклучувајќи и папки).

Репродукција преку мрежа

Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network служи како капија која испорачува избрана содржина од интернет и различна забава на барање директно до уредот.

Совет

- Некоја содржина од интернет бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира. За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Одредена содржина од интернет не е достапна во некои региони/земји.

1 Подгответе за Sony Entertainment Network.

Поврзете го системот со мрежа (страница 17).

2 Притиснете SEN.


3 Притиснете ←/↑/↓/→ за да изберете содржина од интернет и разна забава на барање, потоа притиснете ⊕.

Контролен панел за проток на видео

Контролниот панел се појавува кога датотека со видео ќе започне да се репродуцира.

Прикажани ставки може да се разликуваат во зависност од давателот на содржина од интернет.

За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.




- 1 Контролен приказ
Притиснете ←/↑/↓/→ или ⊕ за операциите на репродукција.
- 2 Статусна лента на репродуцирање
Статусна лента, курсор кој ја покажува моменталната положба, времето на репродуцирање, времетраењето на видео датотеката
- 3 Индикатор за состојба на мрежа
▬▬▬▬ Покажува јачина на сигнал за безжична конекција.
▣▣▣▣ Покажува жична конекција.
- 4 Брзина на мрежен пренос
- 5 Име на следната видео датотека
- 6 Име на тековната видео датотека

Репродуцирање на датотеки на Домашна мрежа (DLNA)

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии на други DLNA-потврдени компоненти поврзувајќи ги со домашната мрежа.

Овој уред може да се користи како плеер и прикажувач.

- Сервер: Складира и испраќа датотеки
- Плеер: Прима и репродуцира датотеки од серверот
- Изведувач: Прима и репродуцира датотеки од серверот и друга компонента (контролор) може да го управува
- Контролор: Управува со компонентата изведувач




Подгответе за употреба на функцијата DLNA.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 17).
- Подгответе други DLNA-потврдени компоненти. За детали, видете ги оперативните упатства на компонентите.

За репродуцирање на датотеки складирани на DLNA сервер преку системот (DLNA плеер)

Изберете ја иконата за DLNA сервер од [Video] [Видео], [Music] [Музика] или [Photo] [Фотографија] во почетното мени, потоа изберете ја датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.



За репродуцирање на неповрзани датотеки со управување на системот (Изведувач) преку DLNA контролор

Можете да го управувате системот со DLNA-потврден контролор, како што е iPhone, кога репродуцирате датотеки складирани на DLNA сервер.



Контролирајте го овој систем користејќи контролор DLNA.

За детали на операцијата, видете ги оперативните упатства на DLNA контролорот.

Забелешка

- Не управувајте со системот со дадениот далечински управувач и со DLNA контролор во исто време.
- За детали за контролорот DLNA, осврнете се на упатството за работа за DLNA-контролорот.

Совет

- Системот е компатибилен со „Play To“ функцијата на Windows Media® Player 12 која стандардно доаѓа со Windows 7.

Репродукција на истата музика во различни соби (PARTY STREAMING)


Може да ја репродуцирате истата музика во исто време преку сите компоненти на Sony што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING и поврзани со домашната мрежа.

Содржината во [Music] [Музика] и функциите „FM“ и „AUDIO“ може да се користат со функцијата PARTY STREAMING.

Има два вида на PARTY STREAMING-компатибилни компоненти.

- Домаќин за PARTY: Репродуцира и испраќа датотеки.
- Гостин за PARTY: Ја репродуцира музиката што е испратена од домаќинот за PARTY.

Овој уред може да се користи како домаќин за PARTY или како гостин за PARTY.



Подгответе за PARTY STREAMING.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 17).
- Поврзете компоненти што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING.

Употреба на системот како домаќин за PARTY

Изберете песна во 🎵 [Music] (Музика), радиостаница во 📻 [Radio] (Радио) или 🎧 [AUDIO] (Аудио) кај 🗄️ [Input] (Влез), притиснете OPTIONS, потоа изберете [Start Party] (Започни забава) од менито со опции за да започнете.

За крај, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Заврши ја забавата) од менито со опции.

Забелешка

- Ако се репродуцира содржина што не е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING, системот ја исклучува опцијата PARTY автоматски.

Употреба на системот како гостин на PARTY

Изберете 🎧 [PARTY] во 🎵 [Music] (Музика), потоа изберете ја иконата за уредот на домаќинот на PARTY. За да излезете од PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Leave PARTY] (Напушти ја забавата). За да излезете од PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Затвори ја забавата).

Забелешка


- Продажното и производното подредување на производите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING се разликуваат во зависност од областа.

Барање на видео/музички информации

Може да добиете информации за содржината користејќи ја технологијата на Gracenote и да барате сродни информации.

- 1 Поврзете го системот со мрежа (страница 17).**
- 2 Внесете диск со содржина за која сакате да пребарувате.**
Може да изведете видео-пребарување од БД-РОМ или ДВД-РОМ и музичко пребарување од ЦД-ДА (музичко ЦД).
- 3 Притиснете ⬅️/➡️ за да изберете 📺 [Video] (Видео) или 🎵 [Music] (Музика).**
- 4 Притиснете ⬆️/⬆️ за да изберете 🔍 [Video Search] (Пребарување на видео) или 🔍 [Music Search] (Пребарување на музика).**

Содржината на информацијата е прикажана.



- 1** Детали за содржината
Прикажува листа на сродни информации, како што се наслов, улоги, песна или изведувач.
- 2** [Playback History] (Историја на репродуцирање)
Прикажува листа на претходно репродуцирани BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (музички CD) наслови. Изберете наслов за да добиете информација за содржината.

- 3 [Search History] (Историја на пребарување)
 Прикажува листа на претходни пребарувања изведени преку функцијата [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

За пребарување на други сродни информации

Изберете ставка во списоците и потоа изберете ја услугата за пребарување.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродукција со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Општи опции

Ставка	Детали
[Sound Mode] (Режим за звук)	Ја менува поставката за режим за звук (страница 21).
[Shuffle Setting] (Поставка за мешање) (само за iPod/iPhone) (само за BDV-EF420)	Поставува мешана репродукција.
[Repeat Setting] (Поставка за повторување)	Поставува повторна репродукција.
[3D Menu] (3Д-мени)	[Simulated 3D] (симулирано 3Д): Го прилагодува ефектот за димулирано 3Д. [3D Depth Adjustment] (Прилагодување на длабочина за 3Д): Се прилагодува длабочината на сликите во 3Д. [2D Playback] (Репродукција во 2Д): Ја поставува репродукцијата за слика во 2Д.
[Play/Stop] (Репродуцирај/ Прекини)	Започнува или прекинува репродукција.

Ставка	Детали
[Play from start] (Репродуцирај од почеток)	Ја репродуцира ставката од почеток.
[Start PARTY] (Започни забава)	Започнува забава со избраниот извор. Оваа ставка може да не се појави во зависност од изворот.
[Leave PARTY] (Напушти ја забавата)	Ја напушта забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING продолжува меѓу другите уреди кои учествуваат.
[Close PARTY] (Затвори ја забавата)	За домаќин за PARTY: Ја затвора забавата. За гостин за PARTY: Ја затвора забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING завршува за сите други уреди кои учествуваат.

Само за [Video] (Видео)

Ставка	Детали
[A/V SYNC]	Ја прилагодува празнината помеѓу сликата и звукот. За детали, видете „Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот“ (страница 30).
[3D Output Setting] (Поставка за 3Д-излез)	Поставува дали автоматски да произведе или не видео со 3Д.
[Video Settings] (Поставки за видео)	<ul style="list-style-type: none"> [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на слика): Ги избира поставките за слика за различни средини на осветлување. [BNR]: Ги намалува блок-пречките како мозаик во сликата. [MNR]: Намалува помали пречки околу контурите на сликата (пречка како комарец).

Ставка	Детали
[Pause] (Пауза)	Ја паузира репродукцијата.
[Top Menu] (Главно мени)	Го прикажува главното мени за БД или ДВД.
[Menu/Pop-up Menu] (Мени/појавно мени)	Ги прикажува појавното мени на БД-РОМ или менито за ДВД.
[Title Search] (Пребарување по наслов)	Пребарува наслов на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО и ја започнува репродукцијата од почеток.
[Chapter Search] (Пребарување на глава)	Пребарува глава на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО и ја започнува репродукцијата од почеток.
[Audio] (Аудио)	Го избира форматот за аудио/песната.
[Subtitle] (Превод)	Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќејазични преводи на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.
[Angle] (Агол)	Пребарува други агли за гледање кога се снимени повеќе агли на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.
[IP Content Noise Reduction] (Намалување на пречки на IP содржина)	Приспособете го видео квалитетот на интернет содржината.
[Video Search] (Пребарување на видео)	Прикажува информации за БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО според технологија на Gracenote.

Само [Music] (Музика)

Ставка	Детали
[Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови)	Регистрира музички датотеки во USB-меморијата како музика во заднината на приказот на слајдови (BGM).
[Music Search] (Пребарување на музика)	Прикажува информации за ЦД со аудио (CD-DA) според технологијата на Gracenote.

Само [Photo] (Фотографија)

Ставка	Детали
[Slideshow] (Приказ на слајдови)	Започнува приказ на слајдови.
[Slideshow Speed] (Брзина на приказот на слајдовите)	Ја менува брзината на приказот на слајдовите.
[Slideshow Effect] (Ефект на презентацијата)	Го поставува ефектот кога репродуцира презентација.
[Slideshow BGM] (Музика во позадината на презентацијата)	<ul style="list-style-type: none"> • [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата. • [My Music from USB] (Моја музика од USB): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во позадината на презентацијата). • [Play from Music CD] (Репродуцирај од ЦД со музика): Ги поставува песните на ЦД-ДА (ЦД со музика).
[Switch Display] (Приказ за префрлување)	Се префрлува меѓу [Grid View] (Преглед во мрежа) и [List View] (Приказ во список).
[Rotate Left] (Ротирај лево)	Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.
[Rotate Right] (Ротирај десно)	Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.
[View Image] (Погледни ја сликата)	Ја прикажува избраната слика.

Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

(A/V SYNC)

Кога звукот не соодветствува на сликите на ТВ-екранот, може да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот. Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

Кога репродуцирате преку друга функција, но тоа не се „FM“ или „TV“

1 Притиснете **OPTIONS**.

На ТВ-екранот се појавува менито за опции.

2 Притиснете **↑/↓** за да изберете [A/V SYNC] (A/V синхронизација), потоа притиснете **+**.

3 Притиснете **←/→** за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

4 Притиснете **+**.

Поставката е извршена.

Кога репродуцирате преку функцијата „TV“

1 Притиснете **OPTIONS**.

Менито за опции се појавува на приказот на предниот панел.

2 Постојано притискајте **↑/↓** сè додека „A/V SYNC“ не се појави на екранот на предната плоча, потоа притиснете **+** или **→**.

3 Притиснете **↑/↓** за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.

Можете да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

4 Притиснете **+**.

Поставката е извршена.

5 Притиснете **OPTIONS**.

Менито за опции на екранот на предната плоча се исклучува.

Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал

Кога системот репродуцира BD/DVD VIDEO што е снимено во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или повеќејазични правци, можете да го промените аудио форматот или јазикот. Со CD, можете да го изберете звукот од десниот или левиот канал и да го слушате звукот од избраниот канал и преку десниот и преку левиот звучник.

Постојано притискајте на AUDIO за време на репродуцирањето за да го изберете посакуваниот аудио сигнал.

На ТВ екранот се појавува аудио информацијата.

■ BD/DVD VIDEO

Во зависност од BD/DVD VIDEO, изборот на јазик се разликува.

Кога се прикажани 4 броеви, тие означуваат код на јазик. Погледнете „Листа за код на јазик“ (страница 58) за да потврдите кодот кој јазик го претставува. Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе аудио формати.

■ DVD-VR

Прикажани се типовите на звучните правци снимени на диск.

Пример:

- [1 Stereo] (Стерео)
- [1 Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1))
- [1 Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2))
- [1 Main] (Главен)
- [1 Sub] (Поднаслов)
- [1 Main/Sub] (Главен/Поднаслов)

Забелешка

- [1 Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и [1 Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се појавуваат кога на дискот е снимен само еден аудио проток.

■ CD

- [1 Stereo] (Стерео): Стандардниот стерео звук.
- [1 1/L] (1/L): Звукот на левиот канал (моно).
- [1 2/R] (2/R): Звукот за десниот канал (моно).
- [1 L+R] (L+D): Звукот и од левиот и од десниот канал излегува од секој индивидуален звучник.

Уживање на сложен преносен звук

(DUAL MONO)

Може да уживате во сложен преносен звук кога системот прима или репродуцира сложен преносен сигнал Dolby Digital.

Забелешка

- За да го примите сигналот Dolby Digital, треба да поврзете телевизор или друга компонента со приклучок Телевизор (DIGITAL IN OPTICAL) со дигитален оптички кабел (страници 15, 16). Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата Audio Return Channel (страници 15, 44), може да примите сигнал Dolby Digital преку HDMI-кабел.

Постојано притискајте AUDIO сè додека на приказот на предниот панел не се појави саканиот сигнал.

- „MAIN“: Звукот на главниот јазик ќе се емитува.
- „SUB“: Звукот на јазикот на поднасловот ќе се емитува.
- „MAIN/SUB“: Излезот ќе биде составен од мешаниот звук од главниот јазик и јазикот на преводот.

Слушање на радиото

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ приказот на предниот панел.
- 2 Изберете ја радио станицата.

Автоматско барање на станица

Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматско скенирање. На ТВ екранот се појавува [Auto Tuning] (Автоматско барање на станици). Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.

За да се откаже автоматското бирање, притиснете го кое било копче, но не \triangleleft +/-.

Рачно барање станици

Постојано притискајте на **TUNING +/-**.

- 3 Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на \triangleleft +/-.

Ако FM-програмата е со пречки

Ако FM-програмата е со пречки, може да изберете моно-прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

- 1 Притиснете **OPTIONS**.
На ТВ екранот се појавува менито за опции.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [FM Mode] (FM режим), потоа притиснете \oplus .
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Monaural] (Моно).
 - [Stereo] (Стерео): Стерео прием.
 - [Monaural] (Моно): Моно прием.
- 4 Притиснете \oplus .
Поставката е извршена.

Совет

- Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим) засебно за секоја веќе меморирана станица.

За исклучување на радиото

Притиснете I/\odot .

Претходно меморирање радио станици

Можете да меморирате до 20 станици. Пред бирање станици, проверете дали сте ја намалиле јачината на звукот на минимум.

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ приказот на предниот панел.
- 2 Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање.
Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.
- 3 Притиснете **OPTIONS**.
На ТВ екранот се појавува менито за опции.
- 4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете \oplus .
- 5 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете саканиот претходно мемориран број, потоа притиснете \oplus .
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

За менување на претходно мемориран број

Изберете го саканиот претходно мемориран број со притискање на **PRESET +/-**, потоа изведете ја постапката од чекор 3.

Избор на претходно меморирана радиостаница

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ на приказот на предниот панел.
Последната примената станица е поставена.

2 Постојано притискајте на PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.

Претходно меморираните број и фреквенција се појавуваат на ТВ-екранот и на приказот на предниот панел.

Секојпат кога ќе го притиснете копчето, системот поставува една претходно поставена станица.

Совет

- Може директно да го изберете претходно меморираниот број на станицата со притискање на копчињата со броеви.

Забелешка

- RDS може да не работи соодветно ако станицата што сте ја поставиле не го емитува соодветно RDS сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Сите FM станици не даваат RDS услуга, ниту го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте запознаени со RDS системот, проверете во вашите локални радио станици за детали за RDS услугите во вашата област.

Совет

- Додека примате RDS-емитување, секојпат кога ќе притиснете DISPLAY, приказот на предниот панел се менува како што следува:
Име на станицата → Фреквенција → Претходно мемориран број → Име на станицата → ...

Употреба на Системот на радио-податоци (RDS)

Што е Системот на радио-податоци?

Системот на радио-податоци (RDS) е услуга за емитување којашто дозволува радиостаниците да испраќаат дополнителни информации заедно со вообичаениот сигнал на програмата. Овој пребарувач на програми нуди погодни RDS карактеристики, како што е прикажување на името на станицата. Исто така името на станицата се појавува и на ТВ екранот.

Примање на RDS емитувања

Едноставно изберете станица од FM појасот.

Кога ќе најдете станица којашто дава RDS услуги, името на станицата* се појавува на екранот на предната плоча.

* Ако RDS емитувањето не е примено, името на станицата може да не се појави на екранот на предната плоча.

Употреба на функцијата Контрола на HDMI за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на телевизорот со функцијата „BRAVIA“ Sync.

Работата се поедноставнува со поврзување на компонентите на Sony што се компатибилни со функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) преку HDMI-кабел со голема брзина.

Забелешка

- За да ја користите функцијата за синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги системот и сите компоненти што се поврзани со системот по нивно поврзување со HDMI-кабел.

[Control for HDMI] (Контрола на HDMI) - Лесно поставување

Може автоматски да ја поставите функцијата на системот [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) со овозможување на поставката кореспондирање на телевизорот.

За детали околу функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI), видете „[HDMI Settings] (HDMI-поставки)“ (страница 44)

Исклучување на системот

Можете да го исклучите системот во синхронизација со ТВ.

Забелешка

- Системот не се исклучува автоматски додека се репродуцира музика или кога е поставен на „FM“ функцијата.

Репродукција со еден допир

Кога ќе притиснете ► на далечинскиот управувач, системот и телевизорот се вклучуваат и влезот на телевизорот е поставен на влез HDMI со којшто е поврзан системот.

Системска аудио контрола

Можете да ја поедноставите операцијата за да уживате во звук од ТВ или од другите компоненти.

Функцијата Системска аудио контрола можете да ја користите како што следува:

- Кога системот е вклучен, звукот на ТВ или на другите компоненти може да излегува од звучниците на системот.
- Кога звукот од ТВ или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, можете да ги промените звучниците од кои излегува ТВ звукот со притискање на SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Кога звукот од телевизорот или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, може да ја приспособите јачината на звукот и да го исклучите звукот на системот со управување на телевизорот.

Канал за враќање аудио

Можете да уживате во звукот на телевизорот преку системот со користење на само еден HDMI-кабел. За детали околу поставката, видете „[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудио)“ (страница 44).

Следење на јазик

Кога ќе го смените јазикот на сликата на екранот на телевизорот, јазикот за приказ на екранот на системот исто така ќе се смени по исклучување и вклучување на системот.

Поставување за звучниците


[Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

За да го добиете најдобриот можен звук во опкружување, поставете го растојанието меѓу звучниците во однос на вашата положба за слушање. Потоа, употребете го тестот за тонот за да го приспособите нивото и балансот на звучниците.

1 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

2 Притиснете ←/→ за да изберете

 [Setup] (Поставки).

3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Audio Settings] (Аудио поставки), потоа притиснете ⊕.**4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), потоа притиснете ⊕.**

Се појавува екранот [Speaker Settings] (Поставки на звучниците).

5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете членот, потоа притиснете ⊕.

Проверете ги следните поставки.

■ [Distance] (Растојание)

Кога ги поместувате звучниците, проверете дали сте ги поставиле параметрите за растојание од положбата на слушање до звучниците.

Може да ги поставите параметрите од 0.0 до 7.0 метри.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 3.0 м:

Поставете го растојанието за предните звучници.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 3.0 м: Поставете го растојанието за сабвуферот.

■ [Level] (Ниво)

Може да го приспособите нивото на звук за звучниците. Можете да ги поставите параметрите од -6,0 dB до +6,0 dB. Проверете дали сте го поставиле [Test Tone] (Тестот за тонот) на [On] (Вклучено) за лесно приспособување.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 0.0 dB:

Поставете го нивото за предните звучници.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 0,0 dB: Поставете го нивото за сабвуферот.

■ [Test Tone] (Тест тон)

Звучниците ќе емитуваат тест тон за да се приспособи [Level] (Нивото).

[Off] (Исклучено): Тест тонот не се емитува од звучниците.

[On] (Вклучено): Тест тонот се емитува од секој звучник во низа додека се приспособува нивото. Кога ќе изберете еден од членовите на [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), тест тонот се емитува од секој звучник во низа.

Приспособете го нивото на звук како што следува.


1 Поставете го [Test Tone] (Тест тонот) на [On] (Вклучено).**2 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Level] (Ниво), потоа притиснете ⊕.****3 Притиснете ↑/↓ за да го изберете посакуваниот тип на звучник, потоа притиснете ⊕.****4 Притиснете ←/→ за да изберете лев или десен звучник, потоа притиснете ↑/↓ за да го приспособите нивото.****5 Притиснете ⊕.****6 Повторете ги чекорите 3 до 5.****7 Притиснете RETURN.**

Системот се враќа на претходниот екран.

8 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Test Tone] (Тест тон), потоа притиснете ⊕.**9 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Off] (Исклучено), потоа притиснете ⊕.****Забелешка**

- Сигналите на тест тонот не излегуваат од HDMI (OUT) приклучокот.

Совет

- За истовремено да ја приспособите јачината на звукот на сите звучници, притиснете  +/-.

Употреба на тајмерот за спиење

Можете да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време за да можете да заспите слушајќи музика. Времето може претходно да се постави во интервали од 10 минути.

Притиснете SLEEP.

Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, приказот на минутите (преостанатото време) на екранот на предната плоча се менува за 10 минути.

Кога ќе го поставите тајмерот за спиење, преостанатото време се појавува на секои 5 минути.

Кога преостанатото време е помалку од 2 минути, „SLEEP“ светка на екранот на предната плоча.

За проверка на преостанатото време

Притиснете SLEEP еднаш.

За менување на преостанатото време

Постојано притискајте на SLEEP за да го изберете саканото време.

Деактивирање на копчињата на уредот

(Забрана за деца)

Можете да ги деактивирате копчињата на уредот (освен I/⏻) за спречување на погрешна употреба, како што е детска грешка (функција за забрана за деца).

Притиснете ■ на уредот подолго од 5 секунди.

„LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел.

Функцијата за забрана за деца е активирана и копчињата на уредот се заклучени. (Може да ракувате со системот користејќи го далечинскиот управувач.)

За да откажете, притиснете ■ подолго од 5 секунди така што „UNLOCK“ ќе се појави на приказот на предниот панел.

Забелешка

- Кога ракувате со копчињата на уредот додека е вклучена забраната за деца, „LOCKED“ трепка на приказот на предниот панел.

Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач

Со прилагодувањето на сигналот од далечинскиот управувач, може да го контролирате телевизорот преку приложеното далечинско.

Забелешка

- Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот управувач, бројот на кодот може да се ресетира на стандардната поставка (SONY). Ресетирајте го соодветниот број за кодот.

Подготовка на далечинскиот управувач за контрола на телевизорот

Притиснете и држете TV I/⏻ додека го внесувате кодот за телевизорот што го дава производителот (видете ја табелата) преку копчињата со броеви. Потоа, пуштете TV I/⏻.

Ако поставката не е успешна, тековно регистрираниот код нема да се смени. Внесете го бројот за кодот повторно.

Броеви за кодови за телевизори што може да се контролираат

Ако се наведени повеќе кодови, внесувајте еден по еден додека не го најдете кодот што функционира со телевизорот.

Производител	Број за код
SONY	01 (зададено)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Промена на осветленоста на приказот на предниот панел

Притиснете DIMMER.

Секојпат кога ќе притиснете DIMMER, осветленоста на приказот на предниот панел се менува.

Штедење струја во режим на мирување

Проверете дали се направени двете следни поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 44).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 44).

Пребарување на интернет-страници

1 Подгответе за пребарување на интернет.

Поврзете го системот со мрежа (страница 17).

2 Притиснете HOME.

На ТВ екранот се појавува почетното мени.

3 Притиснете ←/→ за да одберете [Network] (Мрежа).

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Internet Browser] (Интернет пребарувач), потоа притиснете .

Се појавува екранот на [Internet Browser] (Интернет пребарувачот).

Забелешка

- Некои интернет страници може да не се прикажат правилно или да не функционираат.

За внесување на URL

Изберете [URL entry] (URL внес) од менито за опции.

Внесете URL користејќи ја софтверската тастатура, потоа изберете [Enter] (Ентер).

За поставување на стандардната почетна страница

Додека страницата којашто сакате да ја поставите е прикажана, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од менито со опции.

Враќање на претходната страница

Изберете [Previous page] (Претходна страница) од менито за опции.


Кога претходната страница нема да се појави дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Список со прозорци) од менито со опции и од списокот изберете ја страницата кон којашто сакате да се вратите.

За излегување од прелистувачот на интернет

Притиснете HOME.

Приказ на прелистувачот на интернет

Можете да ја проверите информацијата за веб-локацијата со притискање на DISPLAY. Информацијата за приказот се разликува во зависност од веб-локацијата и од статусот на страницата.



- 1** Наслов на страница
- 2** Адреса на страницата
- 3** Курсор
Поместете со притискање на ←/↑/↓/→.
Поставете го курсорот на врската што сакате да ја видите, потоа притиснете ⊕.
Се прикажува поврзаната веб-локација.
- 4** SSL-икона
Се појавува кога поврзаниот веб-адреса е безбедна.
- 5** Индикатор за јачина на сигналот
Се појавува кога системот е поврзан со безжична мрежа.
- 6** Лента за напредок/Вчитување на икона
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/трансфер.
- 7** Поле за внес на текст
Притиснете ⊕, потоа изберете [Input] (Влез) од менито за опции за да ја отворите софтверската тастатура.
- 8** Лента за листање
Притиснете ←/↑/↓/→ за да го поместите приказот на страницата лево, горе, долу или десно.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS.

Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Членови	Детали
[Browser Setup] (Поставка на прелистувачот)	Ги прикажува поставките на интернет пребарувачот. <ul style="list-style-type: none">[Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини.[JavaScript Setup] (Поставки на JavaScript): Поставува дали да се овозможи или оневозможи JavaScript.[Cookie Setup] (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачињата од пребарувачот.[SSL Alarm Display] (Приказ на SSL аларм): Поставува дали да се овозможи или оневозможи SSL.
[Input] (Влез)	Ја прикажува софтверската тастатура за внесување на знаци додека пребарувате интернет страница.
[Break] (Прекин)	Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување на текст.
[Delete] (Избриши)	Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување на текст.
[Window List] (Листа на прозорци)	Прикажува листа на сите тековно отворени интернет страници. Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната веб-локација со избирање на прозорецот.
[Bookmark List] (Список со маркери)	Го прикажува списокот со маркери.

Членови	Детали
[URL entry] (внесување URL-адреса)	Ви дозволува да внесете URL-адреса кога е прикажана софтверската тастатура.
[Previous page] (Претходна страница)	Се поместува на претходно прикажаната страница.
[Next page] (Следна страница)	Се поместува на претходно прикажаната следна страница.
[Cancel loading] (Откажи вчитување)	Го сопира вчитувањето на страницата.
[Reload] (Повторно вчитај)	Повторно ја вчитува истата страница.
[Add to Bookmark] (Додај во маркери)	Ја додава тековно отворената веб-локација во списокот со маркери.
[Set as start page] (Поставува како почетна страница)	Ја поставува тековно прикажаната веб-локација како зададена почетна страница.
[Open in new window] (Отвори во нов прозорец)	Отвора врска во нов прозорец.
[Character encoding] (Кодирање знаци)	Го поставува кодот за знакот.
[Display certificate] (Прикажи сертификат)	Ги прикажува сертификатите на серверот испратени од страниците што поддржуваат SSL.

Користење на приказот за поставки

Може да правите различни прилагодувања на ставките како што се слика и звук. Стандардните поставки се подвлечени.

Забелешка

- Поставките за репродукција складирани на дискот се приоритетни пред поставките на екранот за поставки и не мора сите опишани функции да работат.

1 Притиснете HOME.



На ТВ екранот се појавува почетното мени.

2 Притиснете ←/→ за да изберете [Setup] (Поставки).

3 Притиснете ↑/↓ за да изберете икона на категоријата за поставки за да ја смените, потоа притиснете .

Можете да ги поставите следните опции.

Икона	Објаснување
	[Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 40) Го ажурира софтверот на системот.
	[Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 41) Ги прави поставките на екранот според типот на приклучоците за поврзување.
	[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 42) Ги прави аудио поставките според типот на приклучоците за поврзување.
	[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД) (страница 43) Права детални поставки за BD/DVD репродукција.

Икона	Објаснување
	[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) (страница 43) Права детални поставки за функцијата Родителска контрола.
	[Music Settings] (Поставки за музика) (страница 44) Права детални поставки за Super Audio CD репродукција.
	[System Settings] (Системски поставки) (страница 44) Ги прави поставките поврзани со системот.
	[Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 45) Права детални поставки за интернет и мрежа.
	[Easy Setup] (Лесно поставување) (страница 46) Повторно го пушта [Easy Setup] (Брзото поставување) за да ги направи основните поставки.
	[Resetting] (Ресетирање) (страница 46) Го ресетира системот на фабричките поставки.

[Network Update] (Мрежно ажурирање)

За информации околу функциите на ажурирањето, осврнете се на следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

За време на ажурирање на софтверот, „UPDATING“ се појавува на приказот на предниот панел. Откако ажурирањето ќе заврши, главниот уред автоматски се исклучува. Почекајте ажурирањето на софтверот да се заврши, не вклучувајте го и не исклучувајте го главниот дел или не управувајте со главниот дел или со ТВ.



[Screen Settings]

(Поставки на екранот)

■ [3D Output Setting] (Поставка за 3Д-излез)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да се прикажува целата содржина во 2Д.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот во 3Д)

Ја поставува големината на екранот на 3Д-компатибилен телевизор.

■ [TV Type] (Тип на телевизор)

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција на широк режим.

[4:3]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со екран 4:3 без функција на широк режим.

■ [Screen Format] (Формат на екранот)

[Full] (Целосно): Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9 дури и на телевизор со голем екран.


[Normal] (Нормално): Ја менува големината на сликата за да соодветствува со големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

■ [DVD Aspect Ratio] (ДВД-пропорција на приказ)

[Letter Box] (Рамка): Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



■ [Cinema Conversion Mode] (Режим на видеоконверзија)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Уредот автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се префрлува на соодветниот метод на конверзија.

[Video] (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видео содржина секогаш ќе се избира без разлика на материјалот.

■ [Output Video Format] (Излезен видео формат)

[HDMI] (HDMI): Нормално изберете [Auto] (Автоматски). Изберете [Original Resolution] (Оригинална резолуција) за излез на снимената резолуција на дискот. (Кога резолуцијата е помала од S- резолуцијата, се зголемува до SD-резулација.)

[Video] (Видео): Автоматски ја поставува најниската резолуција.

■ [BD-ROM 24p Output] (Излез за БД-РОМ 24р)

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само кога се поврзува со 1080/24p-компатибилен телевизор користејќи го приклучокот HDMI (OUT).

[On] (Вклучено): Изберете го ова кога телевизорот е компатибилен со видео сигнали со 1080/24p.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Излез за ДВД-РОМ 24р)

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само кога се поврзува со 1080/24p-компатибилен телевизор користејќи го приклучокот HDMI (OUT).

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога вашиот ТВ не е компатибилен со 1080/24p видео сигнали.

■ **[YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB (HDMI))**
[Auto] (Автоматски): Автоматски го открива типот на надворешниот уред и се менува на соодветните поставки за боја.
[YCbCr (4:2:2)] (YCbCr (4:2:2)): Емитува YCbCr 4:2:2 видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)] (YCbCr (4:4:4)): Емитува видео сигнали YCbCr 4:4:4.
[RGB] (RGB): Изберете го ова кога се поврзувате со уред со HDCP-соодветен приклучок за DVI.

■ **[HDMI Deep Colour Output] (HDMI-темелен приказ на бои)**
[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.
[16bit], [12bit], [10bit] (16bit), (12bit), (10bit): Емитува 16bit/12bit/10bit видео сигнали кога ТВ е компатибилен со Темелен приказ на бои.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

■ **[Pause Mode] (Режим на пауза) (BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW само)**
[Auto] (Автоматски): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење. Нормално изберете ја оваа положба.
[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.

[Audio Settings] **(Аудио поставки)**

■ **[BD Audio MIX Setting] (Поставка за мешано аудио на БДВ)**
[On] (Вклучено): Го емитува аудиото добиено со мешање на интерактивното аудио и секундарното аудио во примарното аудио.
[Off] (Исклучено): Го емитува само примарното аудио.

■ **[Audio DRC] (Аудио DRC)**
Може да го компресирате динамичкиот опсег на звучниот запис.

[Auto] (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (BD-ROM само).
[On] (Вклучено): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег што го замислил инженерот којшто снимал.
[Off] (Исклучено): Без компресија на динамички опсег.

■ **[Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО)**
Може да се појави дисторзија кога слушате компонента поврзана со приклучоци за AUDIO (AUDIO IN L/R). Може да ја спречите дисторзијата со намалување на влезното ниво на уредот.

[On] (Вклучено): Го намалува влезното ниво. Излезното ниво ќе се намали со оваа поставка.
[Off] (Исклучено): Нормално влезно ниво.

■ **[Audio Output] (Аудио излез)**
Може да изберете метод за излез каде што ќе се емитува аудио сигналот.

[Speaker] (Звучник): Емитува повеќеканален звук само од звучниците на системот.
[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI): Емитува повеќеканален звук од звучниците на системот и двоканални линеарни сигнали PCM од приклучокот за HDMI (OUT).
[HDMI] (HDMI): Емитува звук само од HDMI (OUT) приклучокот. Форматот на звукот зависи од поврзаната компонента.

Забелешка

- Кога [Control for HDMI] (Контролата за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 44), [Audio Output] (Аудио излезот) автоматски се поставува на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и оваа поставка не може да се смени.
- Кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [HDMI] (HDMI), форматот на излезниот сигнал од функцијата „TV“ е двоканален линеарен PCM.

■ [Sound Effect] (Звучен ефект)

Може да поставите звучни ефекти за системот (поставка за SOUND MODE (страница 21)) на вклучено/исклучено.

[Sound Mode On] (Вклучен режим за звук):

Го овозможува ефектот за звук во опкружување во режимот за звук (страница 21). Горната граница на одмерната фреквенција е поставена на 48 kHz. [Off] (Исклучено): Звучните ефекти се оневозможени. Може да го слушате звукот како што е снимен.

■ [Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

Поставете ги звучниците за да постигнете најдобар можен звук во опкружување. За детали, видете „Поставување за звучниците“ (страница 34).

[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД)

■ [BD/DVD Menu Language] (Јазик на менито за БД/ДВД)

Може да го изберете зададениот јазик за менито за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Листа за код на јазик“ (страница 58).

■ [Audio Language] (Јазик за аудио)

Може да го изберете зададениот јазик за запис за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Original] (Оригинален), се збира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Листа за код на јазик“ (страница 58).

■ [Subtitle Language] (Јазик за превод)

Може да го изберете зададениот јазик за превод за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Листа за код на јазик“ (страница 58).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слој на репродуцирање на BD хибриден диск)

[BD] (BD): Репродуцира BD слој.
[DVD/CD] (DVD/CD): Репродуцира DVD или CD слој.

■ [BD Internet Connection] (BD интернет врска)

[Allow] (Дозволи): Нормално изберете го ова.
[Do not allow] (Не дозволувај): Забранува интернет врска.

[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)

■ [Password] (Лозинка)

Поставете или променете ја лозинката за функцијата Родителска контрола. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO или на интернет видео репродукција. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM и DVD VIDEO.

■ [Parental Control Area Code] (Код на областа за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM или DVD VIDEO може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ **[BD Parental Control]/[DVD Parental Control]/[Internet Video Parental Control]** (Родителска контрола за БД/Родителска контрола за ДВД/Родителска контрола за видео преку интернет)

Со поставување на родителската контрола, сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ **[Internet Video Unrated] (Непроценето интернет видео)**

[Allow] (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на непроценети интернет видеа.

[Block] (Блокирај): Ја блокира репродукцијата на нерангираните видеа преку интернет.

 **[Music Settings]**
(Поставки за музика)

■ **[Super Audio CD Playback Layer] (Слој на репродукција на ЦД со супераудио)**

[Super Audio CD] (Супер аудио CD): Го репродуцира Super Audio CD слојот.
[CD] (CD): Го репродуцира CD слојот.

■ **[Super Audio CD Playback Channels] (Канали на репродукција на ЦД со супераудио)**

[DSD 2ch] (DSD двоканален): Ја репродуцира 2-каналната област.
[DSD Multi] (DSD повеќеканален): Ја репродуцира повеќеканалната област.

 **[System Settings]**
(Системски поставки)

■ **[OSD Language] (Јазик за приказ на екранот)**

Може да го изберете вашиот јазик за приказ на екранот на системот.

■ **[HDMI Settings] (HDMI-поставки)**

[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)
[On] (Вклучено): Вклучено. Може земно да управувате со компоненти што се поврзани преку кабел за HDMI.
[Off] (Исклучено): Исклучено.

[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото)

Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот во приклучок за HDMI IN на телевизорот што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

[Auto] (Автоматски): Системот може автоматски да го прима дигиталниот аудио сигнал на телевизорот преку кабел за HDMI.
[Off] (Исклучено): Исклучено.

Забелешка

• Оваа функција е достапна само кога [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) е поставена на [On] (Вклучено).

■ **[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)**

[On] (Вклучено): Го скратува времето на вклучување од режимот за мирување. Можете брзо да ракувате со системот откако ќе го вклучите.
[Off] (Исклучено): Стандардната поставка.

■ **[Auto Standby] (Автоматски подготвено)**

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Auto Standby] (Автоматски подготвено). Кога не управувате со системот околу 30 минути, системот автоматски влегува во режим подготвено.
[Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

[Network Settings] (Мрежни поставки)

■ [Internet Settings] (Интернет-поставки)

Однапред поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 17).

[Wired Setup] (Поставки за жичено поврзување): Изберете го ова кога поврзувате широкопојасен рутер користејќи LAN-кабел.

[USB Wireless Setup] (Безжично поврзување преку УСБ): Изберете го ова кога користите адаптер за безжичен LAN преку УСБ за поврзување со безжична мрежа.

[View Network Status] (Проверка на статусот на мрежата): Го прикажува тековниот статус на мрежата.

Совет

- За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација и погледнете ги најчесто поставуваните прашања -FAQ):

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Network Connection Diagnostics] (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали мрежната врска е правилно направена.

■ [Connection Server Settings] (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот DLNA сервер.

■ [Auto Display] (Автоматски приказ)

[On] (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудио сигналите итн.

[Off] (Исклучено): Прикажува информација само кога ќе притиснете DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Заштитник на екранот)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Software Update Notification] (Известување за ажурирање на софтверот)

[On] (Вклучено): Го поставува системот да ве информира за поновите верзии на софтверот (страница 40).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Gracenote Settings] (Gracenote поставки)

[Auto] (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога ќе го прекинете репродуцирањето на дискот.

За преземање, системот мора да биде поврзан со мрежата.

[Manual] (Рачно): Презема информации за дискот кога [Video Search] (Видео пребарувањето) или [Music Search] (Музичкото пребарување) е означено.

■ [System Information] (Информации за системот)

Може да ги прикажете информациите за верзијата на софтверот на компјутерот и MAC-адресата.

■ [Software License Information] (Информации за лиценцата на софтверот)

Може да прикажете информации за лиценцата на софтверот.

■ [Renderer Set-up] (Поставки на изведувач)

[Automatic Access Permission] (Дозвола за автоматски пристап): Поставува дали да се дозволи автоматски пристап од ново откриен DLNA-контролор.

[Smart Select]: (Паметен избор) Овозможува Sony DLNA-контролорот да го најде системот како целна компонента за да го управува преку инфрацрвени зраци. Може да ја поставите оваа функција на вклучена или исклучена.

[Renderer Name] (Има на прикажувач): Го прикажува името на системот како наведено на други DLNA уреди во мрежата.

■ [Renderer Access Control] (Контрола за пристап на изведувач)

Поставува дали да се прифатат командите од DLNA-контролори.

■ [PARTY Auto Start] (Автоматско вклучување на забава)

[On] (Вклучено): Започнува PARTY или се придружува кон постојна PARTY на барање на мрежниот уред компатибилен со функцијата PARTY STREAMING.
[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Media Remote Device Registration] (Регистрација на далечински уред за медиуми)

Го регистрира вашиот уред за „Далечински медиум“.

■ [Registered Media Remote Devices] (Регистрирани далечински уреди за медиуми)

Прикажува список со регистрирани уреди „Далечински медиуми“.

[Easy Setup] (Лесно поставување)

■ [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки)

Вклучува Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки) за да ги направи основните поставки. Следете ги упатствата на екранот.

■ [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

Вклучува Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. Следете ги упатствата на екранот.

[Resetting] (Ресетирање)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Ресетирај на фабрички стандардни поставки)

Можете да ги ресетирате системските поставки на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

■ [Initialize Personal Information] (Постави лични информации)

Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во системот.

Мерки за претпазливост

За безбедност

- За да ја намалите опасноста од пожар или електричен удар, не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз системот и не поставувајте го системот близу вода, како што е близу када или во бања. Ако цврст објект или течност паднат во кутијата, исклучете го системот и нека го провери квалификувано лице пред да го користите пак.
- Не допирајте го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) со мокри раце. Тоа може да предизвика електричен удар.

За изворите за напојување со ел. енергија

- Исклучете го уредот од ѕидниот штекер (ел. енергија) ако не планирате да го користите подолг временски период. За да го исклучите кабелот, повлечете го за приклучокот, никогаш за кабелот.

За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- При голем капацитет, по подолг временски период, кутијата станува топла на допир. Ова не е дефект. Сепак, допирањето на кутијата треба да се избегнува. Не поставувајте го системот во ограничен простор каде што вентилацијата е лоша бидејќи ова може да предизвика прегревање.
- Не блокирајте ги отворите на вентилацијата со поставување на што било врз системот. Системот е опремен со засилувач со висока енергија. Ако отворите на вентилацијата се блокирани, системот може да се прегрее и да дојде до дефект.
- Не поставувајте го системот на површини (килим, кебиња итн.) или близу материјали (завеси, драперии) коишто може да ги блокираат отворите на вентилацијата.
- Не инсталирајте го системот во ограничен простор како што е полица за книги или слично.

- Не го монтирајте системот во близина на топлотни извори, како што се радијатори, воздушни канали или на место кое е на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или шок.
- Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки објекти врз системот.
- Не поставувајте метални објекти пред плочата. Тие може да го ограничат приемот на радио бранови.
- Не поставувајте го системот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите безжичната функција LAN.

За оперативност

- Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна просторија, влагата може да се кондензира на леките во уредот. Ако се случи ова, системот нема работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и системот оставете го вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.
- Кога го поместувате системот, извадете го дискот. Ако не го извадите, дискот може да се оштети.
- Ако нешто падне врз кутијата, исклучете го уредот и повикајте квалификувано лице да го провери пред да го вклучите да работи.

За прилагодување на јачината на звукот

- Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

За чистење

- Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач како што е алкохолот или бензинот. Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со вашиот систем, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

- Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи влажни или видови на спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

За заменување на делови

- Во случај овој систем да се поправа, поправените делови може да се собираат за повторна употреба или за рециклирање.

За бојата на телевизорот

- Ако звучниците предизвикаат ТВ-екранот да има неправилности во бојата, исклучете го телевизорот и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од ТВ.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи видео слика на пауза или слика на екранот на вашиот телевизор. Ако видео сликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на вашиот ТВ подолг период на време ризикувате трајно оштетување на телевизискиот екран. Проектните телевизии се особено подложни на ова.

За поместување на системот

- Пред да го поместите системот, обезбедете да нема вметнат диск и извадете го кабелот за напојување со наизменична струја (довод на струја) од ѕидниот штекер (за струја).

Забелешки за дисковите

За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеве. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

За чистење

- Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.

Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск кој има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Ако кој било проблем е истраен, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Имајте предвид дека ако персоналот за сервисирање смени некои делови за време на поправката, овие делови може да бидат задржани.

Општо

Напојувањето не се вклучува.



→ Проверете дали кабелот за наизменична струја (напојување со струја) е безбедно поврзан.

Далечинскиот управувач не функционира.

→ Растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот е премногу големо.
→ Батериите во далечинскиот управувач се слаби.

Носачот на дискот не се отвора и не можете да го извадите дискот дури и откако ќе притиснете .

→ Обидете се со следното:

- 1 Притиснете и задржете  и  на уредот подолго од 5 секунди за да го отворите носачот на дискот.
- 2 Извадете го дискот.
- 3 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од видниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Системот не работи нормално.


→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од видниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Пораки

На ТВ-екранот се појавува [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Достапна е нова верзија за софтверот. Одете до делот „Setup“(Поставки) на мениот и изберете „Network Update“(Мрежно ажурирање) за да го изведете ажурирањето).

→ Видете [Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 40) за да го ажурирате системот со понова верзија на софтверот.

„PROTECT“ и „PUSH PWR“ наизменично се појавува на екранот на предната плоча.

→ Притиснете  за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STANDBY“ ќе исчезне.

- Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
- Дали ги користите само одредените звучници?
- Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на системот?
- Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го системот. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите ставки наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

„LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Поставете ја функцијата за забрана за деца на исклучено (страница 36).

„DEMO. LOCK“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

„Exxxx“ се појавува на екранот на предната плоча.

→ Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и кажете им го кодот на грешката.

се појавува без какви било пораки на целиот ТВ екран.

→ Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

Слика

Нема слика.

- Проверете го излезниот метод на системот (страница 15).

Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI-кабел.

- Уредот е поврзан со влезен уред кој не е соодветен за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) („HDMI“ на предниот панел не засветува) (страница 15).

Не се појавува слика кога резолуцијата на излезот за видео, избрана во [Output Video Format] (Излезен видео формат) не е точна.

- Притиснете и задржете ► и VOL – на на уредот подолго од 5 секунди за да ја ресетираате резолуцијата на излезот за видео на најниска резолуција.

Темната област на сликата е премногу темна/светлата област е премногу светла или неприродна.

- Поставете го [Picture Quality Mode] (Режимот Квалитет на слика) на [Standard] (стандарден) (страница 28).

Сликата не се емитува правилно.

- Проверете ги поставките на [Output Video Format] (Излезен видео формат) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 41).
- Ако аналогниот или дигиталниот сигнал се емитуваат во исто време, поставете го [BD-ROM 24p Output] (излез за БД-РОМ 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) на [Off] (Исклучено) (страница 41).
- Проверете ги поставките за [BD-ROM 1080/24p Output] (излез за БД-РОМ 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) за БД-РОМ. (страница 41).

Се појавуваат пречки на сликата.

- Исчистете го дискот.
- Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку VCR за да стигне до TV, сигналот за заштита од копирање применет на некои BD/DVD програми може да влијае на квалитетот на сликата. Ако сè уште имате

проблеми дури и откако ќе го поврзете уредот со телевизорот, обидете се да го поврзете уредот со другите приклучоци за влез.

Сликата не се прикажува на целиот ТВ-екран.

- Проверете ја поставката на [TV Type] (ТВ тип) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 41).
- Пропорцијата на приказот на дискот е фиксна.

На ТВ екранот се појавува неправилност на бојата.

- Ако звучниците се користат со ТВ или проектор базирани на CRT, монтирајте ги звучниците барем 0,3 метри од ТВ.
- Ако неправилноста на бојата е истрајна, исклучете го ТВ еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
- Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на ТВ држачот, уред за здравствена нега, играчка итн.).

Нема слика по репродукција на датотека со видео/фотографија на iPod/iPhone.

- Изберете го влезот на телевизорот за овој систем.

Звук

Нема звук.

- Каблите за звучниците не се правилно поврзани.
- Проверете ги поставки за звучникот (страница 34).

Нема звук од телевизорот преку приклучокот за HDMI (OUT) кога ја користите функцијата Audio Return Channel.

- Поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [On] (Вклучено) (страница 44). Исто така, поставете го [Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Auto] (Автоматски) (страница 44).

- Проверете дали телевизорот е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.
- Проверете дали HDMI-кабелот е поврзан со приклучок на телевизорот што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

Системот не го емитува звукот на ТВ-програмите правилно кога е поврзан со приемник за set-top box.

- Поставете го [Audio Return Channel] (Каналот за враќање на аудиото) во [HDMI Settings] (Поставки за DMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 44).
- Проверете го поврзувањето (страница 16).

Се слуша сериозен шум или врева.

- Поместете го телевизорот подалеку од аудио-компонентите.
- Исклучете го дискот.

Звукот го губи стерео ефектот кога репродуцирате ЦД.

- Изберете стерео звук со притискање на AUDIO (страница 31).

Се појавува дисторзија на звукот од поврзаната компонента.

- Намалете го влезното ниво за поврзаната компонента преку поставката Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО) (страница 42).

Пребарувач на станици

Радио станиците не може да се препознаат.

- Проверете дали антената (воздушна) е правилно поврзана. Приспособете ја антената (воздушна) или ако е потребно поврзете надворешна антена (воздушна).
- Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Пребрајте рачно.

Репродукција

Дискот не се репродуцира.

- Кодот за областа на БД/ДВД не соодветствува со системот.
- Влага се кондензирала во уредот и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го уредот вклучен околу половина час.
- Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно финализиран (страница 53).

Имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.

- Системот може да прикажува само формати на знаци усогласени со ISO 8859-1. Знаците напишани во други формати може да се прикажуваат поинаку.
- Во зависност од користениот софтвер за пишување, влезните знаци може да бидат поинаку прикажани.

Дискот не започнува со репродуцирање од почетокот.

- Избрано е продолжи со репродукцијата. Притиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток), потоа притиснете \oplus .

Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродуцирањето.

- Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога
 - го отворате носачот на дискот.
 - го исклучувате уредот USB.
 - репродуцирате друга содржина.
 - го исклучувате уредот.

Јазикот за звучниот запис/преводот или аглите не може да се сменат.


- Обидете се со користење на BD или DVD мениот.
- Повеќејазичните записи/преводи или повеќе агли не се снимени на БД или ДВД коешто се репродуцира.

Бонус содржината или другите податоци кои се содржат во BD-ROM не може да се репродуцираат.

- Обидете се со следното:
 - ① Извадете го дискот.
 - ② Исклучете го системот.
 - ③ Отстранете го и повторно поврзете го USB уредот (страница 23).
 - ④ Вклучете го системот.
 - ⑤ Вметнете БД-РОМ со BONUSVIEW/BD-LIVE.

USB уред

Уредот USB не се препознава.


- Обидете се со следното:
 - ① Исклучете го системот.
 - ② Отстранете го и повторно поврзете го уредот USB.
 - ③ Вклучете го системот.
- Осигурете се дека USB уредот е безбедно поврзан со  (USB) портот.
- Проверете дали USB уредот или кабелот е оштетен.
- Проверете дали USB уредот е вклучен.
- Ако USB-уредот е поврзан преку USB-центар, исклучете го и поврзете го USB-уредот директно со уредот.

Видео преку интернет на BRAVIA

Сликата/звукот се лоши/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.

- Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет содржина.
- Квалитетот на сликата/звукот може да се промени со менување на брзината на врска. Сопу препорачува брзина на врска од најмалку 2,5 Mbrps за видео со стандардна дефиниција и 10 Mbrps за видео со висока дефиниција.
- Сите видео записи не содржат звук.

Сликата е мала.

- Притиснете  за да зумирате.

„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI]) (Контрола за HDMI)

Функцијата за [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).

- Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 44).
- Ако ја смените HDMI-врска, исклучете го системот и повторно вклучете го.
- Ако снима струја, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 44).
- Проверете го следното и осврнете се на упатството за работашто се доставува со компонентата.
 - Поврзаната компонента е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
 - Поставката на поврзаната компонента за функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е точна.

Мрежна врска

Системот не може да се поврзе со мрежата.

- Проверете ги мрежната врска (страница 17) и мрежните поставки (страница 45).

[Wireless LAN Connection] (Безжична врска)

Можете да го поврзете компјутерот со интернет откако ќе поставите [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Заштитена поставка за Wi-Fi (WPS)).

- Безжичните поставки на рутерот може автоматски да се променат ако ја користите функцијата Wi-Fi заштитена поставка пред да ги приспособите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно сменете ги безжичните поставки на компјутерот.

Системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна.

- Проверете дали безжичниот LAN рутер е вклучен.
- Проверете ги мрежната врска (страница 17) и мрежните поставки (страница 45).
- Во зависност од средината на користење, вклучувајќи го материјалот на сидот, условите на прием на радио бранови или преките помеѓу системот (или адаптерот за безжичен LAN преку УСБ) и безжичниот LAN рутер, можното растојание за комуникација може да се скрати. Поместете го системот и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг.
- Уреди што користат појас на фреквенција од 2.4 GHz, како што се микробрановата печка, Bluetooth или дигиталниот безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го уредот подалеку од такви апарати или исклучете ги тие апарати.

Саканиот безжичен рутер не се прикажува во списокот со безжични мрежи.

- Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран, и обидете се повторно со [Wireless Setup(built-in)]/[USB Wireless Setup] (Безжична поставка (вградена)/Бежична поставка за УСБ). Ако саканиот безжичен рутер сè уште не се открива, изберете [Manual registration] (Рачна регистрација).

Дискови кои се репродуцираат

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ Бидејќи спецификациите за Blu-ray Disc се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот. Исто така, аудио излезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.

²⁾ BD-RE: Вер. 2,1
BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (LTH тип)
BD-R снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

³⁾ CD или DVD диск нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.

Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD аудио дискови
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудио материјал на DualDiscs (Двојни дискови)

Забелешки за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD).

Двојните дискови и некои музички дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права на соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD). Затоа, овие дискови може да не се компатибилни со овој производ.


Забелешка за операцијата репродуцирање на BD/DVD

Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители. Бидејќи системот репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале софтверските производители, некои карактеристики на репродуцирањето може да не бидат достапни.

Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат слоевите.

Код на областа (само за БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО)

Системот има отпечатено код на областа на долната страна на уредот и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO (само репродуцирање) означени со идентични кодови на областа или .

Типови датотеки кои се репродуцираат

Видео

Формат на датотеката	Наставки
MPEG-1 Video/PS ¹⁾⁵⁾	„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“,
MPEG-2 Video/PS, TS ¹⁾⁶⁾	„.mts“
Xvid	„.avi“
MPEG4/AVC ¹⁾⁵⁾	„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
WMV9 ¹⁾⁵⁾	„.wmv“, „.asf“
AVCHD ²⁾	3)5)

Музика

Формат на датотеката	Наставки
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3“
AAC/HE-AAC ¹⁾⁴⁾⁵⁾	„.m4a“
WMA9 Standard ¹⁾⁴⁾	„.wma“
LPCM	„.wav“

Фотографија

Формат на датотеката	Наставки
JPEG	„.jpg“, „.jpeg“
GIF ⁷⁾	„.gif“
PNG ⁷⁾	„.png“
MPO ⁸⁾	„.mpo“

¹⁾ Системот не репродуцира датотеки кодирани со DRM.

²⁾ AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive) е компатибилна.

³⁾ Системот репродуцира AVCHD-формат на датотеки кои се снимени преку дигитална видео камера, итн. За да гледате AVCHD-формат на датотеки, дискот со AVCHD-формат на датотеки мора да е финализиран.

⁴⁾ Системот не репродуцира датотеки кодирани со Lossless, итн.

⁵⁾ Системот не ги репродуцира овие датотеки преку функцијата DLNA.

⁶⁾ Системот репродуцира само SD-резолудија преку функцијата DLNA.

⁷⁾ Системот не репродуцира анимирани PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.

⁸⁾ За MPO-датотеки што не се 3Д, ќе се прикажат клучната слика или првата слика.

Забелешка

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA-серверот.
- Некои датотеки уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки на БД, ДВД, ЦД и USB-уреди:
 - до папки во 9-тиот слој, вклучително и основната папка
 - до 500 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA-серверот:
 - до папки во 19-тиот слој
 - до 999 датотеки/папки во еден слој
- Некои USB-уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае Mass Storage Class (MSC)-уреди (како што се флеш-меморија или HDD), уреди за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101-тастер.
- За да се избегне расипување или оштетување на податоците на USB-меморијата или другите уреди, исклучете го системот пред да ја поврзете или отстраните USB-меморијата или другите уреди.
- Системот може да не репродуцира беспрекорно видео датотеки со голема бит брзина од DATA CD. Се препорачува да се репродуцираат видео датотеки со голема бит-брзина користејќи DATA DVD или DATA BD.

Поддржани аудио формати

Овој систем ги поддржува следните аудио формати.

Формат	Функција	
	„BD/DVD“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch	○	–
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	–	–
DTS96/24	○	–
DTS-HD High Resolution Audio	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–

○: Поддржан формат.

–: Неподдржан формат.

Забелешка

- За LPCM двоканлниот формат, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 48 kHz кога ја користите функцијата „TV“.

Спецификации

Дел на засилувач

BDV-EF420

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално)

Преден Л/Преден Д: 75 W + 75 W (на 3 оми, 1 kHz, 1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Напред Л/Напред Д: 100 W (по канал на 3 оми, 1 kHz)

Сабвуфер: 200 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)

AUDIO (AUDIO IN) Чувствителност: 1 V/400 mV

Влезови (дигитални)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS

BDV-EF220

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално)

Преден Л/Преден Д: 40 W + 40 W (на 3 оми, 1 kHz, 1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Напред Л/Напред Д: 40 W (по канал на 3 оми, 1 kHz)

Сабвуфер: 70 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)

AUDIO (AUDIO IN) Чувствителност: 2 V/700 mV

Влезови (дигитални)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS

Видео дел

Излези VIDEO: 1 Vp-p 75 оми

HDMI Дел

Спојка Тип А (19pin)

BD/DVD/Super Audio CD/CD Систем

Систем на формат на сигнал

NTSC/PAL

USB Дел

↔ (USB) порта: Тип А (За поврзување USB меморија, читач на мемориска картичка, дигитален фотоапарат и дигитална видео камера)

LAN Дел

LAN (100) терминал 100BASE-TX Терминал

Дел на FM-пребарувач

Систем PLL кварцен дигитален синтисајзер

Опсег на пребарување 87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz чекор)

Антиена (воздушна) Жичена FM-антиена (воздушна)

Терминали за антиена (воздушна) 75 оми, небалансирано

Звучници

Преден (SS-TSB119) за BDV-EF420

Димензии (прибл.) 95 мм × 680 мм × 71 мм (ш/в/д) (за делот што се поставува на сид)

260 мм × 1190 мм × 260 мм (ш/в/д) (цел звучник)

Тежина (приближно) 1,2 кг (дел поставен на сид)

2,9 кг (со кабел и држач за звучник)

Преден (SS-TSB117) за BDV-EF220

Димензии (прибл.) 91 мм × 148 мм × 87 мм (ш/в/д)

(Маса (прибл.) 0,33 кг (со кабел на звучникот)

Сабвуфер (SS-WSB115) за BDV-EF420

Димензии (прибл.) 225 мм × 365 мм × 320 мм (ш/в/д)

(Маса (прибл.) 6,1 кг (со кабел на звучникот)

Сабвуфер (SS-WSB113) за BDV-EF220

Димензии (прибл.) 177 мм × 280 мм × 245 мм (ш/в/д)

(Маса (прибл.) 2,7 кг (со кабел на звучникот)

Општо

Побарувања за напојување

220 V - 240 V AC,
50/60 Hz

Потрошувачка на струја	
BDV-EF420	Вклучено: 75 W Во мирување: 0,3 W (во /Режим на штедење енергија)
BDV-EF220	Вклучено: 60 W Во мирување: 0,3 W (во режим на штедење енергија)
Димензии (прибл.)	430 мм × 50 мм × 275 мм (ш/в/д) вклучително и истакнатите делови
Маса (прибл.)	2,7 kg

Дизајнот и спецификациите се подложни на промена без известување.

- Потрошувачка на енергија при мирување 0,3W.
- Преку 85% од ефикасноста на струјата на блокаторот на засилувачот се постигнува со целосниот дигитален засилувач, S-Master.

Листа за код на јазик

Правописот на јазикот соодветствува со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот.

Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1142	Greek	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1171	Faroeese	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Не е одредено

Родителска контрола/Список со кодови на области

Код	Област	Код	Област	Код	Област	Код	Област
2047	Австралија	2254	Италија	2184	Обединето Кралство	2174	Франција
2046	Австрија	2276	Јапонија			2376	Холандија
2044	Аргентина	2092	Кина	2427	Пакистан	2219	Хонгконг
2057	Белгија	2093	Колумбија	2428	Полска	2090	Чиле
2070	Бразил	2304	Кореја	2436	Португалија	2499	Шведска
2109	Германија	2333	Луксембург	2489	Русија	2086	Швајцарија
2200	Грција	2363	Малезија	2501	Сингапур	2149	Шпанија
2115	Данска	2362	Мексико	2543	Тајван		
2248	Индија	2390	Нов Зеланд	2528	Тајланд		
2238	Индонезија	2379	Норвешка	2424	Филипини		
2239	Ирска			2165	Финска		

Индекс

Нумерички

3D 22

A–Z

A/V SYNC 30

BD аудио MIX поставки 42

BD интернет врска 43

BD-LIVE 22

BONUSVIEW 22

BRAVIA Sync 34

CD 53

Control for HDMI (Контрола за HDMI) 34

DLNA 25, 46

Dolby Digital 31

DTS 31

DVD 53

DVD пропорција

на приказ 41

FM-режим 32

Gracenote поставки 45

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 42

HDMI-темелен приказ на бои 42

RDS 33

SLEEP 36

USB 23

WEP 18

WPA2-PSK (AES) 18

WPA2-PSK (TKIP) 18

WPA-PSK (AES) 18

WPA-PSK (TKIP) 18

A

Автоматски подготвено 44

Автоматски приказ 45

Автоматско вклучување на забава 46

Ажурирање 40

Аудио DRC 42

Аудио излез 42

Аудио поставки 42

B

БД/ДВД-РОМ 1080/24p излез 41

D

Далечински управувач 12

Дијагностика на мрежната врска 45

Дискови што се репродуцираат 53

Z

Забрана за деца 36

Заден панел 11

Заштитник на екранот 45

Звучен ефект 43

I

Излез за ДВД-РОМ 24p 41

Излезен видео формат 41

Излезна поставка за 3D 41

Интернет-поставки 45

Информации за лиценцата

на софтверот 45

Информации за

репродукција 23

Информации за системот 45

J

Јазик за аудио 43

Јазик за превод 43

Јазик за приказ на екранот 44

Јазик на менито за

БД/ДВД 43

K

Канал за враќање

на аудиото 44

Канали на репродукција

на ЦД со супераудио 44

Код на областа 54

Код на областа за родителска

контрола 43

Контрола за HDMI 44

Контрола за пристап

на изведувач 46

L

Лесни мрежни поставки 46

Лесни првични поставки 46

Лесно поставување 19, 46

Лозинка 43

M

Мрежни поставки 45

Мрежно ажурирање 40

N

Намалено - АУДИО 42

Непроценето интернет видео 44

P

Постави лични информации 46

Поставка за големина

на екранот во 3D 41

Поставки за гледање

БД/ДВД 43

Поставки за

звучниците 34, 43

Ниво 35

Поставки за музика 44

Поставки за родителска

контрола 43

Поставки за серверот

за поврзување 45

Поставки на екранот 41

Поставки на звучниците

Растојание 35

Поставки на изведувач 46

Преден панел 10

Приказ на предниот панел 11

Приказ на слајдови 29

R

Регистрација на далечински уред за медиуми 46

Регистрирани далечински

уреди за медиуми 46

Режим за брз почеток 44

Режим на

видеоконверзија 41

Режим на пауза 42

Ресетирај на фабрички

стандардни поставки 46

Ресетирање 46

Родителска контрола

за БД 44

Родителска контрола за видео

преку интернет 44

Родителска контрола

за ДВД 44

С

Сложен преносен звук 31

Слој на репродукција на

ЦД со супераудио 44

Слој на репродуцирање на

BD хибриден диск 43

Содржина од интернет 25

Список со кодови

на јазици 58

Т

Тест тон 35

Тип на телевизор 41

Ф

Формат на екранот 41

Софтверот на овој систем во иднина може да биде ажуриран. Посетете ја следната веб-адреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

AVCHD™
3D / Progressive



<http://www.sony.net/>



* 4 4 1 8 8 6 0 9 1 * (1)